



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 31 декември 1998
Скопје
Број 64

Претплата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1574.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МИРЧЕ АЦЕВ“ С. БАЧ – БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Мирче Ацев“ с. Бач – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1138/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1575.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЕЛПИДА КАРАМАН- ДИ“ – БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Елпида Караманди“ – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1146/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1576.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште „Георги Димитров“ –

Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 28.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1394/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1577.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ – БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште „Јане Сандански“ – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 27.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1179/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1578.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО ЕЛЕКТРОМАШИНСКО И АВТОСО- ОБРАКАЈНО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ КОЧАНИ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното електромашинско и автосообраќајно училиште „Гошо Викентиев“ – Кочани, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 28.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-819/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1579.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ
МИТЕВСКИ БРИЦО“ – ДЕЛЧЕВО

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно училиште „Методи Митевски Брицо“ – Делчево, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 7.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-803/1 Претседател на Владата
23 декември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1580.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ –
СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ – Свети Николе, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 20.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-754/1 Претседател на Владата
23 декември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1581.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
С. ПОДГОРЦИ – СТРУГА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Подгорци – Струга, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 20.11.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-840/1 Претседател на Владата
23 декември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1582.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОРГИ ПУЛЕВСКИ“
С. РОСТУШЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Горги Пулевски“ с. Ростуше, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 15.10.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-830/1 Претседател на Владата
23 декември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1583.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ –
КАРПОШ“ – С. РАНКОВЦЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Христијан Тодоровски – Карпош“ – с. Ранковце, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 1.04.1997 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1011/1 Претседател на Владата
23 декември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1584.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОЛЕ КАНИНСКИ“ –
БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Коле Канински“ – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1124/1 Претседател на Владата
23 декември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1585.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ“
БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Даме Груев“ – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1127/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1586.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ТРАЈАН БЕЛЕВ“
С. ЦАПРИ – БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Трајан Белев“ с. Цапри – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1135/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1587.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАКА МИЛАДИ-
НОВЦИ“ С. ДОБРУШЕВО – БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Брака Миладиновци“ с. Добрушево – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1136/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1588.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СЛАВКО ЛУМБАР-
КОВСКИ“ С. НОВАЦИ – БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Славко Лумбарковски“ с. Новаци – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1139/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1589.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СТИВ НАУМОВ“ –
БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Стив Наумов“ – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 21.01.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1140/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1590.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“
С. ИВАЊЕВЦИ – БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кочо Рацин“ с. Ивањевци – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 16.11.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1141/1
23 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1591.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА ПАРАПУ-
НОВ“ С. ДРАГОБРАШТЕ – ВИНИЦА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Никола Парапунов“ с. Драгобрате – Виноца, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 26.03.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1244/1 Претседател на Владата
 23 декември 1998 година на Република Македонија,
 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1592.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 26.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1145/1 Претседател на Владата
 23 декември 1998 година на Република Македонија,
 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1593.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кирил и Методиј“ Свети Николе што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 22.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-750/1 Претседател на Владата
 23 декември 1998 година на Република Македонија,
 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1594.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПЕТКОВ
МИСИРКОВ“ С. БИСТРИЦА БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Крсте Петков Мисирков“ с. Бистрица-Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1137/1 Претседател на Владата
 23 декември 1998 година на Република Македонија,
 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1595.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „Д-Р ТРИФУН
ПАНОВСКИ“ – БИТОЛА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Д-р Трифун Пановски“ – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1126/1 Претседател на Владата
 23 декември 1998 година на Република Македонија,
 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1596.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.12.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЛИРИЈА“ – ТЕТОВО

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Лирија“ – Тетово, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.11.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1207/1 Претседател на Владата
 23 декември 1998 година на Република Македонија,
 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

ден акт – решение УП I бр. 106-195/1 од 24. 03. 1997 година;

3. Задочнувачко реле-конектор под име „ЗАБАВУ-ВАЧ ТИП ЛДИ/25 – 50 м. сек.“ производство – Индија, фирма „ЛДИ ИНДУСТРИ ЛТД“, издаден акт – решение УП I бр. 106-196/1 од 24. 03. 1997 година;

4. Електродетонатори под имиња:

а) „ПОЛУСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР тип ДЕД-С“,

б) „ЧЕТВРТСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР тип ДЕЛ-С“,

в) „МИЛИСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР тип ДЕМ-С“,

– производство Р. Чешка, фирма „Збројовка Все-тин“ АС, издаден акт – решение УП I бр. 19-976/9-96 од 21. 10. 1997 година;

5. Електродетонатори под имиња:

а) „ПОЛУСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР тип ЕДСН – 500-АЛ“,

б) „ПОЛУСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР тип ЕДСН – 500-М“,

в) „ПОЛУСЕКУНДЕН ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР тип ЕДСН – 500-С“,

– производство Р. Бугарија, фирма „Арсенал“, издаден акт – решение УП I бр. 096-639/1 од 16. 03. 1998 година.

III. ФИТИЛИ

1. Спорогоречки фитил под име „СПОРОГОРЕЧКИ ФИТИЛ тип ИНДУСТРИСКИ“ производство Р. Албанија, издаден акт – решение УП I бр. 106-189/1 од 21. 03. 1997 година;

2. Спорогоречки фитил под име „СПОРОГОРЕЧКИ ФИТИЛ тип ВОЈНИ“, производство Р. Албанија, издаден акт – решение УП I бр. 106-191/1 од 21. 03. 1997 година;

3. Спорогоречки фитил под име „СПОРОГОРЕЧКИ ФИТИЛ тип УНИВЕРЗАЛЕН“, производство СР Југославија, фирма „Трајал Корпорација“, издаден акт – решение УП I бр. 19-976/6 од 30. 07. 1997 година;

4. Детонаторски фитил под име „ДЕТОНАТОРСКИ ФИТИЛ тип 10“, производство СР Југославија, фирма „Трајал Корпорација“, издаден акт – решение УП I бр. 19-976/5 од 30. 07. 1997 година;

5. Детонаторски фитил под име „ДЕТОНАТОРСКИ ФИТИЛ тип ДФ-12“, производство Индија, фирма „ИДИ ИНДУСТРИ ЛТД“, издаден акт – решение УП I бр. 096-143/1 од 18. 03. 1998 година;

6. Детонаторски фитил под име „СТАРТЛАЈН-12“, производство – Р. Чешка, фирма „Синтезија“, издаден акт – решение УП I бр. 096-641/1 од 06. 07. 1998 година.

IV. ПОЈАЧУВАЧИ (БУСТЕРИ)

1. Појачувачи (бустери) под имиња:

а) „ТРОТИЛСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип ТП – 725“,

б) „ТРОТИЛСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип ТП – 400 Г“,

в) „ТРОТИЛСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип ТП – ЕЛИ“,

– производство – Р. Бугарија, фирма „Еловица“, издаден акт – решение УП I бр. 19-976/8-96 од 21.10.1997 година;

2. Појачувачи (бустери) под имиња:

а) „ПЕНТОЛИТСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип ПП – 100“,

б) „ПЕНТОЛИТСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип ПП – 300“,

в) „ПЕНТОЛИТСКИ ПОЈАЧНИК (БУСТЕР) тип ПП – 360“,

– производство – СР Југославија, фирма „Трајал Корпорација“, издаден акт – решение УП I бр. 19-976/7 од 21. 10. 1997 година.

V. СРЕДСТВА ПОЛНЕТИ СО ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

1. Противградобијна ракета тип МТТ-9А (Кркушка), производство – Р. Македонија, фирма „Макпетрол-Темко“, издаден акт – решение УП I бр. 19-207/1 од 19. 05. 1993 година;

2. Огнометни средства, разни видови, производство СР Германија, фирма „Комет“ и тоа:

– Група I – Средства кои се лансираат од земја, со следните каталожки броеви според проспект од производителот: 71, 77, 78, 105, 107, 108, 111, 115, 120, 121, 124, 125, 126, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 148 и 149, како и 106, 109, 136, 141, 146, 620, 621, 622, 630, 632, 633, 637, 639, 640, 643, 645, 647, 649, 658 и 659, акти бр. 19-34012/2 од 17. 11. 1993 и бр. 19-28229/1 од 21. 06. 1995 година;

– Група II – Средства кои се користат приземно или се фрлаат од рака и само на отворен простор со следните каталожки броеви: 7, 8, 10, 12, 20, 26, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 59, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 92, 98, 100, 101, 102, 103, 157, 164, 170, 175, 177, 182, 183, 187, 189 и 210, како и 9.22х6, 23х6, 25, 30, 32, 38, 48, 88 (22155), 89, 94, 97, 99 (3233), 104, 156, 0101, 165, 168, 174, 182, 185 (187), 186, 190, 209, 0281 (175), 601, 606, 607 до 619, 626, 660, 815 и 22166 (102 и 103) акти бр. 19 – 34012/2 од 17. 11. 1993 и бр. 19 – 28229/1 од 21.06.1995 година;

– Група III – Средства наменети за употреба во затворени простории (т.н. „домашен огномет“), дозволени за слободен промет и употреба без ограничувања и условувања, со следните каталожки броеви: 200, 205, 295, 297, 300, 328, 349, 357, 381, 383, 384, 392, 417, 480, 481, 482 до 492, 512 и 517 како и 52, 53, 54, 56, 302, 206, 207, 255, 343, 344, 353, 390 (4390), 349 до 398, 408, 474, 510, 600, 602, 604, 605, 662 и 669 акти бр. 19-34012/1 од 17. 11. 1993 година и бр. 19-28228 од 21. 06. 1996 година;

3. Сигнално средство за лансирање (истрелување од рака), со припаден рачен уред за истрелување според конструкција на фирма „Панцера“ од Италија, производство на ОП „Сувенир“ – Р. Македонија, издаден акт – решение УП I бр. 19-281/1 од 02. 07. 1993 година;

4. Стопанска муниција заедно со припадни алати (пиштоли) за упукување на клинци и анкери во бетон и други подлоги, производство – Лихтенштајн, фирма „Хилти“ бр. 19-28596/1 од 23. 06. 1994 година.

Бр. 191-39336/3

23 декември 1998 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Павле Трајанов, с. р.

1600.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 23 и 24 декември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 3 став 1, член 10, член 11 став 2, членовите 13 и 14 и член 22 став 2 од Законот за верските заедници и религиозните групи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/97).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Христијанската Баптистичка Црква „Радосна Вест“ од Скопје, кон која се придружуваат и: Евангелската Црква, Евангелско-Конгрешанската Црква и Христијанска Пентекостната Црква, со Решение У. бр. 223/97 од 28 септември 1998 година поведе постапка за оценување уставноста на член 3 став 1,

член 10, член 11 став 2, членовите 13 и 14 и член 22 став 2 од Законот за верските заедници и религиозните групи, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со одредбите на членовите 9, 19, 20 и 54 став 3 и 4 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 3 став 1 од Законот се уредува дека верски работи и верски обреди во Република Македонија може да врши само регистрирана верска заедница, односно религиозна група, а со став 2 од овој член дека тие својата дејност ја вршат во согласност со Уставот, законите и другите прописи.

Според член 10 од Законот, религиозна група со седиште во Република Македонија можат да основаат најмалку 50 полнолетни лица, државјани на Република Македонија, со постојано живеалиште во Република Македонија. Основачите на религиозна група одлука за основање и правила, односно друг акт со кој се уредува организацијата и работењето, донесуваат на собир на основачите. Според член 11 став 2 од Законот, пријавата за основање на религиозна група содржи: назив, податоци за основачите, седиштето, предмет на дејствување, означување на просториите во кои се вршат верските работи и верските обреди и податоци за лицата одговорни за работата и за застапувањето и претставувањето на религиозната група.

Со член 13 од Законот се уредува дека религиозната група за која е утврдено дека е основана во согласност со овој закон, се запишува во регистрот што се води кај органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи и дека овој орган пропишува поблиски прописи во врска со водењето и содржината на регистрот.

Според член 14 став 1 од Законот, верските заедници и религиозните групи имаат својство на правни лица, според ставот 2 од овој член, религиозната група својството на правно лице го стекнува од денот на уписот во регистрот, според ставот 3 од овој член, верските заедници, односно религиозните групи можат да основаат социјални и добротворни установи во постапка утврдена со закон, а според ставот 4 од овој член на Законот, одлуките на органите на верските заедници, односно на религиозните групи немаат дејство надвор од нив, а исправите на овие органи немаат својство на јавни исправи.

Со член 22 став 2 од Законот се уредува дека за изградба или стекнување на објект наменет за вршење на верски работи и верски обреди, покрај условите утврдени со овој закон, верската заедница, односно религиозната група е должна да обезбеди позитивно мислење од органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи.

5. Според член 9 став 1 од Уставот граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба, а според став 2 од овој член на Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Со член 19 став 1 од Уставот се гарантира слободата на вероисповеста, а со ставот 2 од овој член, се гарантира слободно и јавно, поединечно или во заедница со други, изразување на верата. Според став 3 од овој член, Македонската Православна Црква, другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот, а според став 4 од овој член на Уставот, Македонската Православна Црква, другите верски заедници и религиозни групи се слободни во основањето на верските училишта и на други социјални и добротворни установи во постапка предвидена со закон.

Според член 20 став 1 од Уставот на граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради оствару-

вање и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања, според став 2 од овој член, граѓаните слободно можат да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат, а според став 3 од овој член на Уставот, програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните и политичките партии не можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на национална, расна или верска омраза и нетрпеливост.

Со член 54 став 3 од Уставот се уредува дека ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имот или општествена положба, а според став 4 од овој член на Уставот, ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото на живот, забраната на мачење, нечовечко и понижувачко постапување и казнување, правната одреденост на казнивите дела и казните, како и за слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповеста.

Со член 18 од Универзалната декларација за човековите права се декларира дека секој има право на слобода на мислата, совеста и религијата. Ова право ја вклучува и слободата – човекот да ја промени својата религија или убедување, како и слободата – човекот, индивидуално или во заедница со други луѓе, приватно или јавно, да ја манифестира својата религија или уверување преку подучување, практикување, одржување, служби или обреди. Според член 29 став 2 од оваа декларација, при користењето на своите права и слободи, секој човек ќе подлежи само на такви ограничувања, какви што се определени со закон, со единствена цел да се осигура должното признавање и почитување на правата и слободите на другите.

Според член 9 став 1 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи, секој човек има право на слобода на мислата, совеста и верата. Ова право ја вклучува слободата за промена на верата и убедувањето, сам или заедно со други, јавно или приватно, преку обред, проповеди, вршење верски должности и ритуали. Според став 2 од овој член на Конвенцијата, слободата за изразување на својата вера или на своите убедувања може да биде предмет само на оние ограничувања што се предвидени со закон и кои претставуваат неопходни мерки во интерес на јавната безбедност, здравјето и моралот или заштита на правата и слободите во демократското општество.

Тргнувајќи од содржината на напред наведените одредби од Уставот, јасно произлегува дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно, покрај другото и од верското уверување, дека се гарантира слободата на вероисповеста, односно дека секому му се гарантира слободно и јавно, поединечно или во заедница со други да ја изразува верата, дека Македонската православна црква, другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред законот и дека тие се слободни во основањето на верските училишта и на други социјални и добротворни установи во постапка предвидена со закон. Всушност, слободата на вероисповеста и правото на слободно изразување на верата е потврда на уставно утврдената еднаквост на граѓаните без оглед на нивното верско уверување, да се определи граѓанинот да припаѓа на која и да е вера и да го исповеда нејзиното учење, но и правото да не припаѓа на ниедна религија. Одвоеноста на верските заедници и религиозните групи од државата е со цел државата да не се меша и интервенира во црковните и верските работи, а црквата и верата да не се вклучуваат и анга-

жираат во политичкиот живот и вршењето на државните функции. Еднаквоста, пак, на верските заедници и религиозните групи пред законот значи дека не постои државна религија која би била повластена и дека не се признаваат никакви привилегии на било која вера по било кој основ.

Понатаму, од содржината на наведените уставни одредби произлегува дека на граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување на нивните права и уверувања, слободно да основаат здруженија на граѓани, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат, дека нивните програми и дејствувања не можат да бидат насочени, покрај другото и кон верска омраза и нетрпеливост, дека ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско и по основ на верата и дека ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповеста.

Тргувајќи од напред наведените уставни и меѓународни основи за остварување на слободата на вероисповеста, а имајќи ја предвид содржината на член 3 став 1 од Законот според која верски работи и верски обреди во Република Македонија може да врши само регистрирана верска заедница, односно религиозна група, според мислењето на Судот, со ограничувањето содржано во оваа одредба верските работи да може да ги врши само верска заедница односно религиозна група, се ограничува и навлегува во личните и интимни чувства и верски определби на поединецот како негова уставна гаранција за слободата на вероисповеста, со што всушност се повредува слободата на вероисповеста и се создава можност за казнување на лица при остварување на нивната слобода на вероисповест и изразување на верата, кога верските работи и верските обреди ги вршат надвор од регистрирана верска заедница, односно религиозна група.

Исто така, тргувајќи од напред наведените уставни одредби, а имајќи ја предвид содржината на член 10 и член 11 став 2 од Законот според кои за основање на религиозна група се бара цензус од најмалку 50 полнолетни лица државјани на Република Македонија, за кои во содржината на пријавата за основање на религиозната група се запишуваат повеќе податоци, според мислењето на Судот, барањето на таков висок цензус на основачи и религиозна група и внесување на бројни податоци за основачите на таквата група, што не е случај со другите здруженија на граѓаните, претставува ограничување на слободата на вероисповеста и слободата на здружување на граѓаните заради остварување и заштита на одделни нивни права и уверувања.

Понатаму, тргувајќи од содржината на уставните одредби во однос на слободата на вероисповеста и на работата на органите на државната управа, а имајќи ги предвид конкретните овластувања на органот надлежен за прашањата на верските заедници и религиозните групи, содржани во членовите 13 и 14 и член 22 став 2 од Законот, според мислењето на Судот, преку таквите овластувања на органот се ограничува слободата на вероисповеста и се нарушува уставно воспоставениот однос за одвоеност на верските заедници и религиозните групи од државата со што всушност содржаните овластувања на органот надлежен за таквите заедници и групи излегува од рамките на уставните и законските овластувања на органите на државната управа.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека одредбите на член 3 став 1, член 10, член 11 став 2, членовите 13 и 14 и член 22 став 2 од Законот не се во согласност со одредбите на Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан

Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Провески, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 223/97

23 и 24 декември 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Николајчо Николов од Скопје, ул."Васко Карангелески" бр.25/39 против тужената Шакирова Афија од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Шакирова Афија од Скопје, да сејави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави судот ќе и постави привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси до правосилното окржување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, V.П.бр.3025/98.
(26089)

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Махмудије Исмаил од Скопје, ул."Македонско косовска бригада" бр.28/12 против тужениот Муамер Исмаил од Скопје, ул."Брсјачка буна" бр.11, сега со непозната адреса.

Со решение XI П.бр.311/98 од 15.11.1998 година, на тужениот му постави привремен застапник адв.Даниела Миновска бул."Јане Сандански" бр.52/3-4, Скопје.

Се повикува тужениот Муамер. Исмаил во рок 30 дена од објавувањето на огласот да ја преземе постапката лично или преку полномошник. Во спротивно, истата ќе продолжи преку привремениот застапник.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, П.бр.311/98.
(26099)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Зимер Зимери од с.Танушевци-Скопско, против тужената Антонијанета Варесе од Германија со непозната адреса.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, бр.3006-1410 од 10.12.1998 година на тужената и се поставува привремен застапник адвокатот Мирче Ристовски од Скопје, ул."Питу Гули" бр.55, кој ќе ја застапува се досека тужената или нејзиниот полномошник, не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека на тужената и поставил старател.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, VII.Пбр.2267/98.
(25398)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд е во тек постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Ејуп Идриза Мехмед

ул. "Драге Тодороски" бр.15 од Гостивар против Маркоски Васил. Темелко ул. "Драге Тодороски" Гостивар кој моментално е со непозната адреса во странство.

Согласно чл.84 ст.2 т.4 од ЗПП тужениот Маркоски Васил Темелко кој сега се наоѓа во странство со непозната адреса и се определува привремен застапник и тоа Димитриеска Душица, стручен соработник при Основниот суд Гостивар кој ќе го застапува тужениот се додека не се појави пред судот тој, или негов полномошник.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 672/98. (26170)

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

Пред Основниот суд во Кичево, се води граѓанска постапка основ измена на пресуда за доделување на чување и воспитување на детето Осман Јао доделено со одлука на Окружниот суд во Илиноис - САД бр.98-32 по тужбата на тужителот Јао Лирије од с.Колибари Кичевско, застапувана од нејзиниот полномошник адв. Татјана Силјаноска, против тужениот Селим Јао од с.Зајас, сега на привремена работа во САД со непозната адреса на престојување.

Привремениот застапник Кеназија Куртишоски од Кичево адвокатот на тужениот Селим Јао ќе ги штити интересите на тужениот се додека тужениот не се појави пред судот лично или не ополномошти друг полномошник.

Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 387/98. (25589)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2895/98, на регистарска влошка бр. 1-2203-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Претпријатие за производство на теписи, конфекција и сервис „МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР“ д.о.о. – а.д. Скопје Булевар Југославија бр. 8.

Се брише досегашниот директор Бранко Ѓорѓиевски в.д. генерален директор а се запишува новиот директор Бранко Ѓорѓиевски генерален директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2895/98. (25707)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3434/98, на регистарска влошка бр. 1-7116-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот на Претпријатие за меѓународна трговија и консалтинг „МАРКОНИ“ доо Скопје, ул. „Скопска црвена општина“ бб.

Во претпријатието и, истапува нов основач и тоа: Маркони Оверсеас лимитед – Лондон Англија со одлука од 19.10.1998 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3434/98. (25708)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3468/98, на регистарска влошка бр. 1-27965-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Претпријатие за производство, промет и услуги „БЕЛ“ доо експорт-импорт Скопје ул. „Трнодол“ бр. 7.

Бришење на претпријатие за производство, промет и услуги „БЕЛ“ доо експорт-импорт Скопје поради припојување кон Претпријатие за трговија на големо и мало „АМСКК“ извоз-увоз доо Скопје бул. „Партизански одреди“ бр. 3/2-3 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3468/98. (25710)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1717/98, на регистарска влошка бр. 1-28068-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, седиштето, основачот, проширување на дејноста на Претпријатие за трговија и услуги, меѓународна и внатрешна шпедиција и туризам „БРАНА КОМЕРЦ“ доо Скопје бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 54/2-3.

Основачи се Јаневски Бранко и Ивановска Снежана. Директор е Јаневски Бранко.

Застапник во надворешно трговски промет е Јаневски Бранко.

Дејности: 110903, 070226, 070226, 110302, 070227, 070229, 070227, 070229, 110303, 07023, 070230, 07023, 070230, 110304, 07024, 070240, 07024, 070240, 110309, 07025, 070250, 07025, 070250, 110905, 07026, 070260, 07026, 070260, 110404, 0802, 08020, 0802, 08020, 110909, 080201, 080202, 080201, 080202, 013500, 013500, 070111, 060502, , 070112, 090121, 070113, 090122, 070114, 090124, 090129, 07012, 090131, 070121, 090132, 070122, 09039, 070123, 110301, 070124, 060501, 070126, 0134, 01340, 013400, 070127, 070128, 070132, 070129, 07014, 070140, 07015, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1717/98. (25711)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2429/98, на регистарска влошка бр. 1-20708-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и директорот на Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „БИСТРА ПРОМ“ д.о.о. Скопје ул. „Ботун“ бр. 24-б Скопје.

На 09.06.1998 пристапил: Киро Алексовски.

Се брише Волканов Ѓорѓи, директор без ограничување. Се запишува: Алексовски Киро, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2429/98. (25712)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 342/98, на регистарска влошка бр. 3-02001334-000-03, го запиша во трговскиот регистар Промена на седиште, промена на управител Мешовито друштво со странски капитал со ограничена одговорност во приватна сопственост за производство, промет, услуги, транспорт „Фротирекс“ Ангеловски и др. ДОО увоз-извоз ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 26/1-1 Скопје.

Се врши промена на седиште и во иднина ќе се диштето ќе се води на ул. Источна индустриска зона дел III бб Скопје

Се запишува Јован Попов – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 342/98. (25714)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3286/98, на регистарска влошка бр. 1-41870-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар Промена на лице овластено за застапување АД „САНД ТРАДЕ“ експорт-импорт, производство и услуги Ц.О. ул. „Букурешка“ бр. 85 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Трег. бр. 3286/98. (25715)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3389/98, на регистарска влошка бр. 1-34824-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар Промена на основач Претпријатие за производство, промет, услуги и инженеринг експорт импорт „КОНДИКО“ д.о.о. ул. Партизански одреди бр. 103/6 Скопје.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3389/98. (25716)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 437/98, на регистарска влошка бр. 02005305?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Промена на проширување на дејност Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, експорт-импорт КРЕПИ, Љупчо ДООЕЛ ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 21 Скопје,

Друштвото врши проширување на следните дејности: 24.11; 24.12; 24.13; 24.15; 24.16 и 24.20.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 437/98 (25718)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 407/98, на регистарска влошка бр. 3-02000088-000-09, го запиша во трговскиот регистар Промена на управител Трговско друштво за туризам и услуги „СТЕ-ФАНИ“ Станко и др. Д.О.О. експорт-импорт ул. „Кузман Јосифовски-Питу бр. Скопје.

Се врши промена на управител.

Да се брише Наташа Стојановска управител без ограничувања.

Да се упише Ацевска Татјана управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 407/98 (25719)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 2060/98, на регистарска влошка бр. 02005483?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на претпријатието Друштво за промет и услуги СЕВЕР ТРГОВИНА Север комерц ДООЕЛ ул. Васил Горгов бр. 33 Скопје.

Основач: Север Комерц од Суботица СРЈ, ул. Магнетна пола бр. 6.

Дејности: 28.51, 28.52, 28.63, 31.10, 33.20, 33.50, 50.10, 50.30/12, 50.30/2, 50.40/12, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/12, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71/1, 52.73, 52.74, 60.24, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.4, 71.40, 72.50, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Дејности во надворешно трговскиот промет надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и услуги, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Неограничени овластувања, полна одговорност.

Андев Мише – управител со неограничени овластувања. Јанош Баги – прокурист.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2060/98 (25567)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 4836/98, на регистарска влошка бр. 02006066?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Трговското друштво за производство, продажба и сервисирање ЕЛМЕД, Јулијана и Михаил ДОО увоз-извоз ул. Методија Митевски бр. 8/2-6 Скопје.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.30, 52.33, 52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.33, 51.36, 51.39, 51.24, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.42/1, 51.45, 51.47, 51.52, 52.61, 51.63, 51.70, 51.57, 25.51, 24.52, 36.33, 26.13/1, 26.15, 29.12, 14.29, 21.29, 29.22, 29.23, 29.24, 29.51, 29.53, 29.54, 29.56, 29.55, 30.01, 33.10/1, 33.10/2,

33.0, 33.40, 33.50, 32.10, 32.20, 32.33, 31.20, 31.62, 33.30, 30.02, 72.20, 31.30, 29.71, 24.30, 21.21, 21.25, 21.22, 21.23, 21.24, 15.85, 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 15.84, 15.82/2, 15.33, 15.86, 15.87, 15.92, 15.98/2, 15.98/1, 15.71, 15.72, 22.21, 22.23, 22.22, 22.24, 22.25, 36.22, 45.31, 45.33, 45.34, 25.22, 25.23, 45.47, 45.42, 45.43, 45.44, 45.43, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/4, 52.74, 52.73, 72.50, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.51, 28.62, 28.63, 28.73, 28.71, 28.72, 28.74, 28.75, 346.63, 52.72/1, 71.50, 31.50, 21.62, 33.10/2, 35.43, 74.13, 74.40, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 70.20, 71.31, 71.32, 71.33, 71.345, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 63.40, 73.10/1, 73.10/2, 72.10, 74.14, 74.12, 72.30, 72.40, 72.60, 51.46, 29.71, надворешна трговија, трговија со прехранбени и непрехранбени производи, застапување на страни фирми и реекспорт, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, комисиона продажба, консигнациона продажба.

Лице овластено за застапување во надворешно трговско работење е управителот Јулијана Хегкези, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4836/98 (25568)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 5704/98, на регистарска влошка бр. 02006573?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар упис на ТП Друштво за производство промет и услуги ДЕУС Горан и др. ДОО увоз-извоз ул. Јане Сандански бр. 40/1-8 Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 15.11, 15.32, 15.33, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.91, 15.93, 18.10, 19.30, 20.10, 20.30, 20.51, 25.22, 25.24, 28.11, 29.13, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.45, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.6, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.212, 60.22, 60.23, 60.24, 71.32, 71.34, 72.20, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.05, изведуваче на инвентарни работи во странство, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај надворешна трговија со прехранбени производи надворешна трговија со непрехранбени производи работи на посредување, застапување, консигнација во надворешниот трговски промет

За управител на друштвото се именува Горан Кировски од Скопје.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет, друштвото одговара со сите свои средства. Содружниците на друштвото се Кировски Горан и Кировски Душко.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5704/98. (25569)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 5823/98, на регистарска влошка бр. 02005619?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштвото за промет, услуги и маркетинг КАРГО-ПРОМ Методија ДООЕЛ експорт-импорт ул. Исаија Мажовски бр. 43 Скопје.

Дејности: 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,

52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 761.40, 74.12, 74.13, 74.20/3, 74.40, 74.84. надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациони работи со странство, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот.

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и надворешен трговски промет е Методија Каргов, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5823/98. (25570)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3692/98, на регистарска влошка бр. 02004708?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување-основање на ДОО Трговско друштво СИТКО, Антонио и Сашо ДОО Скопје, ул. Никола Парапунов бр. 3а локал 36.

Друштвото е основано со Договор за основање, а содружници се Антониот Георгиевски и Сашо Костовски двајцата од Скопје.

Дејности: 01.41/3, 01.42, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.44/2, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.48, 52.32, 52.50, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.42/1, 51.44, 29.71, 31.62, 31.20, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 63.40.

Дејности во надворешниот трговски промет:

- надворешна трговија со прехранбени производи
- надворешна трговија со непрехранбени производи
- посредување и застапување во прометот со стоки и услуги
- Реекспорт
- Консигнација

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешен и надворешниот промет е Антонио Георгиевски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3692/98. (25571)

Основниот суд Скопје I – Скопје, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД и промена на Друштво за производство и трговија на големо и мало ИЈ-БЛАМА Благоја ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Лука Геров 1 бр. 8 Скопје.

Основач: Наумовски Благоја.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.44/4, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.30, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 17.71, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.22/2, 15.12, 45.33, 45.34, 52.72/1, 63.40, 74.12.

Застапување: Наумовски Благоја, управител без ограничување во овластувањата
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (25572)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2491/98, на регистарска влошка бр. 02005550?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие на Друштво за производство, промет и услуги ВИЧИШКИ КОМЕРЦ ДОЛОРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Гуро Стругар бр. 15-а.

Со пријава за упис во трговскиот регистар за Друштво за производство, промет и услуги ВИЧИШКИ КОМЕРЦ ДОЛОРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје основач е Вичишка Долорес од Скопје.

Седиште: ул. Гуро Стругар бр. 15-а.

Дејности: 24.5, 24.51, 24.52, 25.2, 25.22, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.2101, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.7, 51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 51.23, 52.3, 52.31, 52.32, 52.33, 52.4, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.1, 70.11, 70.12, 70.2, 70.20, 70.3, 70.31, 70.32, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5., надворешен трговски промет со сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање, парфери и тоалетни препарати, надворешен трговски промет со други хемиски производи, надворешен трговски промет со друга трговија на големо, надворешен трговски промет со фармацевтски, медицински, козметички и тоалетни препарати.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства Вичишка Долорес – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2491/98. (25573)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4204/98, на регистарска влошка бр. 02006317?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво „БИСИ КОМПАНИ“ Иванчо ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Јане Сандански“ бр. 68 Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 5.48, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.35, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 51.46, 50.30/1, 50.40/1, 74.13, 74.14, 74.84., надворешна трговија со прехранбени стоки и надворешна трговија со непрехранбени стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Иванчо Георгиевски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4204/98. (25574)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3398/98, на регистарска влошка бр. 1-44191-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на претпријатието на Трговското претпријатие на големо и мало „МАГЕКС“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 33-3/6.

Се врши упис на бришењето на претпријатието поради негово припојување кон Трговското претпријатие на големо и мало „МЕТРО“ А.Д. увоз-извоз Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3398/98. (25687)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3399/98, на регистарска влошка бр. 1-44073-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на претпријатието на Трговското претпријатие на големо и мало „МЕТРО“ А.Д. увоз-извоз Скопје, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 48а.

Се врши упис во судскиот регистар на припојувањето на Трговското претпријатие на големо и мало „МАТЕКС“ д.о.о. кон ТП на големо и мало „МЕТРО“ А.Д. увоз-извоз Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3399/98. (25688)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3145/98, на регистарска влошка бр. 1-2242-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на А.Д. Дрвно индустриски комбинат „СТРАШО ПИНЦУР“ ц.о. Кавадарци, ул. „Индустриска“ бр. 23.

Се брише застапник дипл. правник Благој Кичев, директор без ограничување, а се запишува Стојанов Трајче, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3145/98. (25689)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3418/98, на регистарска влошка бр. 1-19382-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Производното-трговско услужно претпријатие „ЗЕНИТ“ Ц.О. експорт-импорт Кавадарци, ул. „Ленинова“ бр. 33.

Се врши промена на лицето за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Се брише Зора Ресавска, директор без ограничување, а се запишува Катица Ресавска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3418/98. (25690)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 411/98, на регистарска влошка бр. 02003992?-6-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето на Трговец-поединец „МЕРЛИН МОНПРО“ ТП, за исхрана Лидија Александар Манева, ул. „Илинденска“ бб, Кавадарци.

Се врши промена на седиштето и во иднина е гласи: Трговец-поединец „МЕРЛИН МОНПРО“ ТП, за исхрана Лидија Александар Манева, ул. „Димката А. Габерот“ бб, Кавадарци.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 411/98. (25691)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3414/98, на регистарска влошка бр. 1-58556-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор. Претпријатие за производство, трговија, угостителство и услуги „СЛАТРА“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Лесковачка“ бр. 66/1-1/10.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешни надворешен трговски промет и тоа:

Се брише: Трајан Јовановски директор без ограничување.

Се запишува: Станка Николовска директор без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3414/98. (25692)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3458/98, на регистарска влошка бр. 1-52692-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач, промена на директор, Услужно трговско претпријатие „ДЕМИГО“ ц.о., ул. „Видое Смилевски Бато“ 49/9 Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Хаџи Ристов Мирче од Скопје.

Се разрешува досегашниот директор без ограничување Хаџи Ристов Мирче.

Се запишува: Хаџи Ристов Драган директор без ограничување и застапник во НТП.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3458/98. (25693)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 381/98, на регистарска влошка бр. 02002682?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП, ТП „РИКИ“ трговија на мало Ристески Стојан Ристе, ул. „Партизански одреди“ кула бр. 23 локал 1 Скопје.

Бришење на „ТП РИКИ“ трговија на мало Ристески Стојан Ристе.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 381/98. (25694)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3182/98, на регистарска влошка бр. 1-47350-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор, Претпријатие за трговија и услуги „АЛ-ТРА“ увоз-извоз ДОО, ул. „Франц Прешерн“ 183 Скопје.

Од претпријатието истапува Борис Ѓуровски, а пристапува Лена Ѓуровска.

Се брише досегашниот директор Борис Ѓуровски.

Се запишува: Лена Ѓуровска.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3182/98. (25695)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3460/98, на регистарска влошка бр. 1-3382-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор, Трговско претпријатие „КВАЛИТЕТ“ Ц.О. с. Волково – Скопско.

Се брише досегашниот директор Урдаревиќ Николин.

Се запишува: Урдаревиќ Владимир директор на претпријатието целосно и неограничено.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3460/98. (25697)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2209/98, на регистарска влошка бр. 1-61777-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор, Претпријатие за интелектуални-книговодствени услуги и трговија на големо и мало „ЕВТ-КОНСАЛТИНГ“ – ДОО увоз-извоз, ул. „Васил Главинов“ бр. 36 Скопје.

Се брише: Надежда Миркова директор без ограничување.

Се запишува: Кајсторовска Илинка директор без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2209/98. (25698)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5411/98, на регистарска влошка бр. 02006290?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за инженеринг „КВАДРАНТ“ Зоран и други ДОО, Бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 1/2-16, Скопје.

Содружници се Лефтер Антов и Зоран Антов од Скопје.

Зоран Антов, управител без ограничување.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 33.30, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.3001, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.71/1, 52.74, 60.24, 74.10, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5411/98. (25699)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3142/98, на регистарска влошка бр. 1-69647-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ТП „БОБАНА“ Зоран Крунислав Јовановски, Бутик, бул. „Свети Климент Охридски“ бр. 62, Скопје.

Се запишува бришење на ТП „БОБАНА“ Зоран Крунислав Јовановски, Бутик, бул. „Свети Климент Охридски“ бр. 62, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3142/98. (25700)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3228/98, на регистарска влошка бр. 1-30437-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „ИНОТРЕГ ЗОКИ“ ц.о. експорт-импорт, бул. „Јане Сандански“ бр. 107/3-10, Скопје.

Од претпријатието истапува Коневски Марко, а пристапува Јовановски Зоран.

Се разрешува досегашниот директор Коневски Марко, а се запишува новиот директор Јовановски Зоран.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3228/98. (25701)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2393/98, на регистарска влошка бр. 1-65823-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие на големо и мало „АНДОН“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Партизански одреди“ бр. 47/2-8, Скопје.

Се брише Андоновски Иван, а се запишува Велко Мароски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2393/98. (25702)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3455/98, на регистарска влошка бр. 1-6496-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производно трговското претпријатие „БЕЛ ПРИ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Леринска“ бр. 356, Скопје.

Се брише Јовчевска Даница, а се запишува Радојева Вера.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3455/98. (25704)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1248/96, на регистарска влошка бр. 1-64436-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице

за застапување на „НЕОСТИК“ д.о.о. претпријатие за производство и трговија со лепила и хемиски производи, увоз-извоз, бул. „Партизански одреди“ бр. 21, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Божјаковски Петре, директор без ограничување, а се запишува нов застапник Божјаковски Никола, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1248/96. (25705)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Скопје II Скопје, објавува дека со решение Ст. бр.2223/97 од 22.10.1998 година.

Се заклучува стечајната постапка над Друштво со ограничена одговорност за меѓународна шпедиција, трговија и услуги и транспорт „Траншпед“ со седиште на бул. „АВНОЈ“ бр.74-б, со жиро сметка 400-601-16663.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатие при Основниот суд Скопје I Скопје.

Од Основниот суд во Скопје II Скопје. (26360)

Основниот суд во Скопје II Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр.2638/97 од 18.12.1998 год., се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник, производно трговско претпријатие „Вема“ извоз-увоз Скопје со седиште на ул. „Бојмија“ бр.4/8, и со жиро сметка 40100-601-109351.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатие при Основниот суд Скопје I Скопје.

Од Основниот суд во Скопје II Скопје. (26431)

Основниот суд во Скопје II Скопје, објавува дека со решение Ст. бр.2555/97 од 07.12.1998 година, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник, претпријатие за трговија на големо и мало, промет и инженеринг, експорт-импорт, д.о.о. „Авон Комерц“ со седиште на ул. „Коце Металец“ бр.2-б, лк.2 - Скопје, со жиро сметка 40110-601-756018.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатие при Основниот суд Скопје I Скопје.

Од Основниот суд во Скопје II Скопје. (26430)

Основниот суд Скопје II Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр.206/98 од 18.12.1998 година, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник, претпријатие за внатрешен промет инженеринг, производство и услуги „Гонгинжињеринг“ цо Скопје, со седиште на ул. „Благоја Стефковски“ бр.32 и жиро сметка 40110-601-76358.

По правосилноста на ова решение, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основен суд Скопје I Скопје.

Од Основниот суд во Скопје II Скопје. (26429)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.325/98 од 25.12.1998 година, над ПП „Колосеум“ Битола, ул. „Далматинска“ бр.2 со дејност трговија на мало и ж. с-ка 40300-601-51376, при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (26473)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.321/98 над ПП"Пастул Промет" од Битола, бул."1-ви Мај" бр.325-а и ж. с-ка 40300-601-80352, со дејност градежништво-услуги, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(26474)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.323/98 од 28.12.1998 година, над ПП"Пелалек" Битола, ул."Даме Груев" бр.166, со дејност производство на сокови, со ж. с-ка 40300-601-24992, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(26475)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.215/98 од 25.12.1998 година, над ПП"Ривал Компани" Битола, бул."1-ви Мај" бр.66, со дејност трговија на мало и жиро с-ка 40300-601-8516, при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(26476)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.324/98 од 25.12.1998 година, над ПП"Н.П. Комерц" Битола, ул."Пецо Божиновски" бр.30, со дејност трговија на мало и ж. с-ка 40300-601-13744, при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(26477)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.158/98 од 25.11.1998 година, отвори стечајна постапка према должникот ПП"Далиса" Прилеп со седиште на ул."Круме Волнароски" бр.62 Прилеп, жиро сметка 41100-601-19366.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп.

(26478)

Основниот суд во Кавадарци, е поведена стечајна постапка по Ст. бр.204/98 год. е отворена и истовремено заклучена стечајната постапка на ППП"Бојаци Комерц" за Неготино, ул."Едвард Кардељ" бр.23.

Од Основниот суд во Кавадарци.

(26480)

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр.1/97 од 24.12.1998 година, објавува дека ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП"Веда Комерц", ул."Илинденска" бр.54 Кавадарци. Со решение на Окружен стопански суд Скопје Л.бр.152/95 од 27.09.1995 година се заклучува ликвидационата постапка над претпријатието за туризам, угостителство и трговија "Евросон" увоз-извоз д.о.о. Кавадарци, ул."7-ми Септември" бр.93.

Од Основниот суд во Кавадарци.

(26481)

Со решение на Основниот суд во Кавадарци, Ст. бр.29/96 од 24.12.1998 година, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ЗЗ"Пере Тошев" с.Раец со седиште на ул."Браќа Цунови" бр.12. Со решение на Окружен суд Кавадарци Ст.бр.167/96 од 17.11.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник "Би Компани" ул."Кирил и Методи" бр.8 Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци.

(26482)

Со решение на Основниот суд во Кавадарци, Ст. бр.199/98 од 24.12.1998 година, се отвара стечајна постапка над стечајниот должник д.о.о."Панта Реј-95" ул."Киро Спанцов" бр.4, Кавадарци, но истата не се спроведува, поради немање имот на должникот. Со решение на овој суд Ст.бр.173/96 од 18.11.1998 година се заклучува стечајна постапка над стечајниот должник "Кијо Комерц" ул."Пано Мударов" бр.5 Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци.

(26483)

Со решение на Основниот суд во Кавадарци, Ст. бр.191/98 од 23.12.1998 година, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ТП"Орка Комерц" од с.Тимјаник Неготино. Со решение на овој суд Ст.бр.189/96 од 17.11.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ТПУТ"Пан-Мак-Компани" ул."Дојранска" бр.2 Неготино.

Од Основниот суд во Кавадарци.

(26484)

Со решение на Основниот суд Кавадарци, Ст. бр.45/96 од 18.11.1998 година, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП"Ринекс" од Кавадарци ул."Илинденска" бр.1.

Од Основниот суд во Кавадарци.

(26485)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.392/97 од 14.12.1998 година, над ПП"Синдерела" од Битола, ул."Јадранска" бр.39, со дејност трговија на мало и жиро с-ка 40300-601-57850 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(25682)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.319/98 од 18.12.1998 година, над ПП"А-Карго" од Битола, ул."Васил Брклевиќ" бр.6, дејност трговија, и жиро сметка 40300-601-77040 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(25683)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.318/98 од 18.12.1998 година, над ПП"Ролер" Битола, ул."Нико Фундали" бр.3, дејност трговија, жиро с-ка 40300-601-62350 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(25684)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.162/98 од 9.12.1998 година, по предлог на должникот отвори стечајна постапка према должникот Услужно, производно, прометно претпријатие увоз-извоз "Електрода" од Прилеп, П.О. со седиште во Прилеп на ул."Мире Цилкоски" бр.3, регистрирано пред Окружен стопански суд во Битола со решение срег. Бр.3108/93 бр. на регистарска влошка 1-11039 со жиро с-ка 41100-601-32501.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп.

(25685)

Со решение Ст. бр.104/98 од 22.12.1998 год. е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Астрајон-промет" Струмица, ул."Иљо Шопов" бр.15/19 со број на жиро с-ка 41300-601-22017 која се води при ЗПП

Филијала Струмица, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и стечајната постапка се заклучува.

Доверителите горенаведеното решение можат да го напаѓаат со жалба во рок од 15 дена сметано од објавување на истото во “Службен весник на РМ”, преку насловниот до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата.

Огласот е објавен на огласната табла во судот на ден 22.12.1998 година.

Од Основниот суд во Струмица. (25686)

Со решение на стечајниот совет Ст. бр.463/98 од 09.12.1998 год. е отворена стечајна постапка над ПТ “Тргоавто” од Радовиш, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горе наведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавување на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (25839)

Со решение на стечајниот совет Ст. бр.525/98 од 09.12.1998 год. е отворена стечајна постапка за стечај над ППС “Викторија-Промет” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горе наведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавување на решението во “Службен весник на РМ”.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (25840)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека се заклучува стечајната постапка над должниците “Технометал ком-94” Кавадарци, Ст. бр.2/97 со решение од 28.05.1998 година, ЗСЗ “Македо-96” с.Рожден со решение Ст. бр.42/98 од 25.06.1998 година и ПТУ “Вебо” Неготино, Ст. бр.98/98 од 23.03.1998 година поради немање на имот за понатамошно водење на стечајна постапка.

Од Основниот суд во Кавадарци. (25838)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр.152/98 од 30.11.1998 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги “ЕВИ-ТРЕЈД” увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул.”Бертранд Расел” ббр.50, Скопје со жиро сметка 40120-601-365804.

За ликвидатор се определува лицето Митре Петревски од Скопје, со стан на ул.”Бертранд Расел” бр.50.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”

до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25639)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр.127/98 од 17.11.1998 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големи мал угостителство и туризам “ФАНИМИК” Ц.О. од Скопје, ул.”Доситеј Обрадовиќ” бр.17/8, Скопје со жиро сметка 40100-601-80903.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје, со стан на ул.”Христо Чернопеев” бр.1-а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24647)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр.82/98 од 11.11.1998 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие “ИБИШИ” увоз-извоз Ц.О. Куманово од Куманово, ул.”Борис Кидрич” бр.27, Куманово со жиро сметка 40900-601-45239.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје, со стан на ул.”Христо Чернопеев” бр.1-а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24648)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр.23/98 од 07.10.1998 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги “БЕРЕЗИМАЦ” д.о.о.експорт-импорт Куманово од Куманово, ул.”Гоце Делчев” бр.27, Куманово со жиро сметка 40900-601-16658.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје, со стан на ул.”Христо Чернопеев” бр.1-а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријава во два примероци со

докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (24649)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л бр.24/98 од 07.10.1998 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, угостителство и туризам "КИПРО-КОМЕРЦ" п.о. Куманово од Куманово, ул."Ш.Мак.ударна бригада" бр.153 од, Куманово со жиро сметка 40900-601-19826.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје, со стан на ул."Христо Чернопеев" бр.1 - а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (24650)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава една идеална половина од КП. бр. 659/2 на м.в."Крушевница" нива 3 класа, површина 3279 м², опишана во ПЛ. бр.643 на КО Домино Седларце за цена од 230.000,00 денари сопственост на Ариф Зекир Кашиф од с.Челопек и нива на КП. бр.2445/3 на м.в."Г.Лак" нива 3 класа, површина 1267 м², опишана во ПЛ.бр.1562 на КО Челопек, сопственост на Зекири Авзија Азби од с.Челопек за цена од 150.000,00 ден.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Александар Захариески, ул."ЈНА" бр.4, Тетово. (26375)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. бр.234, план 2, скица 1, класа 3, површина 1182 м² во мв Село, КО Мрзени - Гевгелија, за цена од 21.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4 во Гевгелија. (26463)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. бр.887, класа 3, површина 189 м² и лозје на КП. 888, класа 2, површина од 169 м², сето тоа на мв Ораите,

план 3, скица 6, во КО Балинци - Гевгелија, сопственост на Митков Тодор од с.Балинци - Гевгелија за вкупна цена од 3.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4 во Гевгелија. (26464а)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. бр.1250, план 5, скица 18, класа 1, површина 2281 м² во мв Бостанлк, КО Богородица, сопственост на Узунов Живко од с.Богородица - Гевгелија, за цена од 5.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4 во Гевгелија. (26464)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП. бр.169, план 2, скица 1, заведени во ПЛ. 138 за КО - Мамудовци, класа 1, во површина 1/3 од вкупна површина од 3548 м², за цена од 800.000,00 денари, чиј сопственик е Филипошки Горѓија.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Лила Коруноска, ул."Санде Штерјоски" бр.13, Кичево. (26465)

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. Чурлик, класа 3, површина 3255 м², КП. 2902, КО Црнилиште. Наведеното земјоделско земјиште се води во ПЛ број 383 за КО Црнилиште на РГУ Свети Николе.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Љубомир Доновски, ул."Пионерска" бр.15, Свети Николе. (26466)

Се продава земјоделско земјиште КП.бр.520, на м.в. "Гланица", нива, 2 класа, површина од 2143 м², по ПЛ.бр.149 на КО Синичане, за цена од 150.000,00 денари, сопственост на Редепи Изет и Редепи Нејазии од с.Синичане - Тетово и КП.бр.3520 м², на м.в. "Караманица", нива 4 класа, со површина од 3743 м², по ПЛ. бр.883 на КО.Челопек, за цена од 400.000,00 денари, сопственост на Трајковски Горе од с.Челопек - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-

штето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нади Зекири, ул. “ЈНА” бр.41 во Тетово.
(26470)

Се продава земјоделско земјиште - построено на КП. бр.388, план 4, скица 9, м.в. “Лос”, нива, класа 3, која мери површина од 2424 м², во КО Туденце - Тетово, сопственост на Цветковска Милан Коца од Јегуновце, за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. “ЈНА” бр.61, Тетово.
(26163)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП. бр.1/10, план 1, скица 4, м.в. “Долна Чаваруга”, класа 1, нива, површина од 3050 м², сопственост на Живковиќ Јаготка, Арсовска Нада и Димковски Зоре, за цена од 90.000,00 денари, заведена во ПЛ. бр.609 за КО Опае.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Георгиев Драган, ул. “11 Октомври” бр.1а, Куманово.
(26164)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП. бр.1564/2, план 4, скица 65, м.в. “Град”, класа 5, нива, површина од 406 м², сопственост на Петровски Русе, за цена од 20.000,00 денари, заведена во ПЛ. бр.4 за КО Куманово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Георгиев Драган, ул. “11 Октомври” бр.1а, Куманово.
(26166)

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива построена на КП. бр.437/1, план 5, скица 5, м.в. “Долна Дрма”, нива класа 3, површина од 629 м², во КО Мралино, сопственост на Милосављевиќ Весна и Милосављевиќ Златка и двете со стан на ул. “Шекспирова” бр.9/2-1 и Цветановиќ Лидија, ул. “Манчу Мжтак” бр.18 Скопје, по цена од 10 германски марки од м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”,

писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. “Јани Лукаровски” бб - трг.центар Автокоманда Општина Гази Баба Скопје.
(26101)

Се продава земјоделско земјиште - парцела, КП. бр. 949 - нива класа 3, површина 1.000 м², место викано “Менојца”, парцела КП. бр.1189 - нива, класа 3, површина од 1175 м², место викано “Испраен камен”, и парцела КП. бр.2257 - нива, класа 3, површина од 1268 м², место викано “Тутунски пат”, сите заведени во Имотен лист број 79 за КО Трновци, сопственост на лицето Стојан Стојановски од Охрид, ул. “Дејан Војвода” бр.162, цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до продавачот Стојан Стојановски, ул. “Дејан Војвода” бр.162, Охрид или нотарот Веселинка Дребанова - Крстевска, Грозд Л-5 Битола.
(25674)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 721/3 на м.в. “Крушевица”, нива 5 класа, со површина од 3358 м² по ПЛ. бр.207 на КО.Боговиње, за цена од 70.000,00 денари, сопственост на Фејзулаи Еладин од с.Боговиње - Тетово и КП. бр.721/2, на м.в. “Крушевица”, нива 5 класа, со површина од 3259 м², по ПЛ. бр.584 на КО.Боговиње, за цена од 60.000,00 денари, сопственост на Фејзули Алиљ и Фејзули Гарип од с.Боговиње - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нади Зекири, ул. “ЈНА” бр.41 во Тетово.
(25675)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП. бр.260, скица 6, план 1, место викано “Село” со површина од 347 м², по цена од 5.200,00 денари, сопственост на Трајановски Атанас од с.Вакав, заведено во поседовен лист бр.39 за КО Вакав.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул. “11 Октомври” бр.1а во Куманово.
(25676)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП. бр.651, план 4, скица 10, место викано "Пржол", класа 4, култура нива, површина од 3031 м², сопственост на Јовановски Н.Петре, за цена од 60.000,00 денари, заведена во П.Л. бр.220 за КО Романовце.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Георгиев Драган, ул."11 Октомври" бр.1а во Куманово. (25677)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Се сторнира огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 63/98 за правоаголен печат и шембил кој следната содржина: „Трговско друштво за преработка и конзервирање на месо, внатрешен и надворешен промет и услуги П. Г. НИКАС С.А. АТИНА, „НИКАС“ С.А. Солун, „Виор“ Скопје „НИКАС-СКОП“ ДОО Скопје“.

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1067252 на име Тасев Добре, ул."Зелен пазар" бр.26, Кавадарци. (26356)

Пасош бр.08028406 издаден од УВР Тетово на име Љоки Фатмир, ул."Ј.Златановски" бр.6а, Тетово. (26370)

Пасош бр.6020626 издаден од ОВР Крушево на име Дишовски Сашо, с.Подвис, Крушево (26371)

Пасош бр.184260 издаден од на име Далипи Селадин, с.Бачишта, Кичево (26372)

Пасош бр.1066890 издаден од УВР - Скопје на име Емир Црновршанин, с.Чифлик, Скопје (26462)

Пасош бр.809062 издаден од УВР Штип на име Монев Ванчо, ул."Козјак Планина" бр.40, Штип.

Чекови од тековна сметка бр.13116692 Чекот бр.3971825, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодоровска Даниела, Скопје (26366)

Чекови од тековна сметка бр.38545-60 Чековите од бр.18782443 до 18782455 од бр.17032190 до 17032193, 17032198, 17032199, 16360184, 10578724, 18392876

18392878 до 18392881, издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Бране Апостолоски, Скопје (26383)

Работна книшка издадена од Скопје на име Спасевска Виолета, Скопје (26300)

Работна книшка издадена од Скопје на име Бајрами Љатиф, Скопје (26365)

Работна книшка на име Георгиев Венцо, ул."Лазар Андонов" 29, Кочани (26369)

Свидетелство за 8 одд. на име Цини Беадин с.Согле, Велес. (26359)

Свидетелство за 6 одд. на име Валмарски Дејан с.Ратев, Берово (26363)

Свидетелство за 8 одд. на име Коцева Благица, Радовиш (26368)

Свидетелство за 4 одд. издаден од ОУ "Н.Југославија" на име Додевска Венка, нас. Ајдучка чешма, Куманово (26374)

Индекс бр.9068 издаден од Земјоделски факултет - Скопје на име Денковски Роберт, Скопје (26362)

Пасош бр. 519948 издаден од УВР Тетово на име Омери Ремзи од с.Доброште Тетово.

Диплома издаден од ДЕМУ "Коле Нехтенин" Штип на име Митевски Оливер, Штип (26367)

Престанува со вршење на дејност од 31-12-1998 год. издаден на име Томислав Чивлачки "Томиќ", Скопје (26364)

Ловечка дозвола издаден од УВР Тетово на име Шасивари Јимни с.Г.Речица, Тетово (26373)

Решение уп. бр.11-2984 издаден од СО Чаир - Скопје на име Савре Ивановски, Скопје (26461)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈВП Хидросистем „Стрежево“ – Битола објавува

БАРАЊЕ БР. 1/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ:

1.1. Нарачател: ЈВП Хидросистем „Стрежево“ – Битола

1.2. Предмет на набавката:
– Канцелариски материјал и прибор, согласно Спецификацијата на нарателот.

1.3. Примерок од Спецификацијата од точка 1.2. Нарачателот, ќе достави на повик од секој заинтересиран понудувач.

1.4. Право на учество имаат сите физички и правни лица.

1.5. Постапката по барањето ќе се спроведе согласно член 42 од Законот за јавни набавки.

1.6. Рокот на поднесување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето.

1.7. Со најповолниот понудувач нарателот ќе склучи Рамковен договор за набавка, со времетраење од една година односно заклучно со 31.12.1999 година.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечна цена по позиција, како и вкупна цена за сите позиции со вкalkулиран данок на промет, франко набавувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден-оригинален примерок потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се должни да достават:

– извод од регистрацијата на дејноста;
– документ за бонитет издаден од ЗПП во смисла на Правилникот за содржината на документот за бонитет;
– изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот;

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена, начин на плаќање – компензација, квалитет и рок на испорака.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и оние кои не се изработени согласно условите од барањето нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда во дел или за цела набавка.

5.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈВП Хидросистем „Стрежево“ – Битола, булевар 1-ви Мај б.б. – Битола.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5, од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец декември 1998 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

Шифра	Гранка	Основица
0101	Електростопанство	9.234
0102	Производство на јаглен	5.071
0105	Производство на нафтени деривати	8.155
0106	Производство на железна руда	–
0107	Црна металургија	6.248
0108	Производство на руди на обоени метали	6.906
0109	Производство на обоени метали	7.500
0110	Преработка на обоени метали	5.153
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	3.642
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.939
0113	Металопереработувачка дејност	5.647
0114	Машиноградба	5.709
0115	Производство на сообраќајни средства	5.155
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.558
0118	Производство на базни хем. производи	6.694
0119	Преработка на хемиски производи	10.014
0120	Производство на камен, чакал и песок	6.302
0121	Производство на градежен материјал	13.012
0122	Производство на режана граѓа и плочи	3.247
0123	Производство на финални производи од дрво	3.652
0124	Производство и преработка на хартија	5.023
0125	Производство на текстил, предива и ткаен.	3.974
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.936
0127	Производство на кожа и крзно	1.801
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	2.587
0130	Производство на прехранбени производи	7.343

0131	Производство на пијалаци	9.342
0132	Производство на добиточна храна	5.426
0133	Производство и преработка на тутун	7.619
0134	Графичка дејност	5.602
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	4.219
0139	Производство на разновидни производи	8.009
0201	Земјоделско производство	5.195
0202	Земјоделски услуги	8.126
0203	Рибарство	3.601
0300	Шумарство	5.779
0400	Водостопанство	5.433
0501	Високоградба	3.999
0502	Нискоградба и хидроградба	5.285
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	4.739
0601	Железнички сообраќај	6.572
0604	Воздушен сообраќај	10.607
0605	Друмски сообраќај	4.597
0606	Градски сообраќај	5.914
0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТТ услуги и врски	8.715
0701	Трговија на мало	5.877
0702	Трговија на големо	11.324
0703	Надворешна трговија	10.830
0801	Угостителство	5.568
0802	Туристичко посредување	4.440
0901	Занаетчиски услуги и поправки	5.502
0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	5.096
1001	Уредување на населби и простори	6.083
1002	Станбена дејност	9.315
1003	Комунална дејност	6.449
1101	Банкарство	10.491
1102	Осигурување на имоти и лица	11.668
1103	Услуги во областа на прометот	10.230
1104	Проктир. и сродни техн. услуги	5.565
1105	Геолошки истражувања	6.472

1106 Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	7.141
1109 Деловни услуги	8.185
1201 Образование	6.062
1202 Научно истражувачка дејност	7.291
1203 Култура, уметност и информации	6.365
1204 Физичка култура и спорт	5.314
1301 Здравствена заштита	6.560
1302 Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	5.068
1401 Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.546
1402 Самоуправни интересни заедници	6.878
1403 Здруженија	9.513
1404 Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	8.317

Министер,
Бедредин Ибраими, с. р.

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален данок од доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец декември 1998 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 9.700 денари.

Министер,
Бедредин Ибраими, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
1574. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Мирче Ацев“ с. Бач – Битола	3317
1575. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Елпиди Караманди“ – Битола	3317
1576. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште „Георги Димитров“ – Скопје	3317
1577. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно економско училиште „Јане Сандански“ – Битола	3317
1578. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното електромашинско и автосообраќајно училиште „Гошо Викентиев“ – Кочани	3317
1579. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште „Методи Митевски Брицо“ – Делчево	3318
1580. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ – Свети Николе	3318
1581. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ – с. Подгорци – Струга	3318
1582. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Горѓи Пулевски“ с. Ростуше	3318
1583. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Христијан Тодоровски – Карпош“ – с. Ранковце	3318
1584. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Коле Канински“ – Битола	3318
1585. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Даме Груев“ – Битола	3319
1586. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Трајан Белев“ с. Цапари – Битола	3319
1587. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ с. Добрушево – Битола	3319
1588. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Славко Лумбарковски“ с. Новаци – Битола	3319
1589. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Стив Наумов“ – Битола	3319
1590. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кочо Рацин“ с. Ивањевци – Битола	3319
1591. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Никола Парапунов“ с. Драгобраште – Винаца	3320
1592. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ – Битола	3320
1593. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кирил и Методиј“ – Свети Николе	3320
1594. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Крсте Петков Мисирков“ – с. Бистрица – Битола	3320
1595. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Д-р Трифун Пановски“ – Битола	3320
1596. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Лирија“ – Тетово	3320
1597. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на висината, условите и начинот на остварувањето на додатоците на деца	3321
1598. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3321
1599. Листа на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет	3321
1600. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 223/97 од 23 и 24 декември 1998 година	3322
Објава за плата по работник која претставува основица за пресметување на даноци и придонеси од плата за месец декември 1998 година	3335
Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец декември 1998 година	3336

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51. Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница „Нова Македонија“ – Скопје.